



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60302-603-1123

Петок, 22 август 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 42

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1975. година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1. Пошт. факс 224. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11758

638.

Врз основа на член 64 став 3 и член 65 од Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/74), сојузниот секретар за народна одбрана издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМАТА ЗА ЧИЈА ИЗГРАДБА, ОДНОСНО НАБАВКА И ИЗРАБОТКА НЕМА ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПЛАЌАЊЕ

1. Како инвестициони објекти и инвестициона опрема што служат за потребите на Југословенската народна армија за чија изградба, односно набавка и изработка нема да се обезбедува, во смисла на одредбата на член 64 став 2 од Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија (во натамошниот текст: Законот), плаќање според општите прописи за обезбедување на плаќање се подразбираат:

1) недвижните предмети што сочинуваат средства на Југословенската народна армија од член 3 став 1 на Законот и инвестиционата опрема за тие недвижности, освен инвестиционите објекти и инвестиционата опрема на станбениот фонд на ЈНА од член 43 на Законот;

2) вооружувањето и воената опрема што служи за опремање на воени единици и воени установи.

2. Потврда дека се обезбедени средства за плаќање на изградбата на инвестиционите објекти од средствата на Југословенската народна армија, во смисла на одредбата на член 65 од Законот, издава наредбодавецот на воената единица, односно воената установа на која со финансискиот план ѝ се одобрени средства за изградба на инвестиционен објект.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1074

31 јули 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за народна одбрана
генерал-полковник,
Милош Шумоња, с. р.

639.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Quick“, број 30 од 17 јули

1975 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/331

1 август 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

640.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „АЛОЈЗИЈЕ СТЕПИНАЦ“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на книгата „Алојзије Степинац“, чиј автор е Алекс Бенигар, што е отпечатена на српско-хрватски јазик во Рим, Италија.

Бр. 650-7-41/2

4 август 1975 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

641.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за височината на средствата за станбена изградба во Југословенската народна армија и за начинот на нивно издвојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74) и член 127 став 1 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И ЗАЕМИ ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ НА УЖИВАТЕЛИ НА ВОЕНИ ПЕНЗИИ

1. Општи одредби

Член 1

Становите изградени или купени за потребите на уживателите на воени пензии и паричните сред-

тва наменети за кредитирање на изградбата, купувањето и подобрувањето на условите на живеењето во постојните станови им се доделуваат на уживателите на воени пензии под условите и според постапката, што се определени со овој правилник.

Член 2

Становите што Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Заедницата) им ги дава на користење на уживателите на воени пензии го сочинуваат станбениот фонд на Заедницата (во натамошниот текст: станбениот фонд на Заедницата).

Член 3

Работите во врска со давањето на станови на користење (чл 4, 8, 11, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 41, 42, 44, 70, 72 и 73) ги вршат воените единици и воените установи на Југословенската народна армија што со акт ги определил сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 4

Евиденцијата за становите од станбениот фонд на Заедницата и евиденцијата за поднесените молби за доделување на стан ја водат воените единици и воените установи од член 3 на овој правилник (во натамошниот текст: станбениот орган на гарнизон).

II. Услови за добивање на стан на користење

Член 5

Становите од станбениот фонд на Заедницата им се даваат на користење:

- 1) на уживателите на инвалидска и старосна воена пензија на кои својството на активно воено лице им престанало до 31 декември 1959 година;
- 2) на уживателите на семејна воена пензија што правото на пензија го оствариле по смртта на активно воено лице умрено до 31 декември 1959 година, односно по смртта на уживател на инвалидска или старосна пензија на кој својството на активно воено лице му престанало до 31 декември 1959 година;
- 3) на уживателите на воени пензии, ако по пензионирањето им се зголемило семејството, или ако во семејството еден или повеќе членови се разболат од потешка болест;
- 4) на други уживатели на воени пензии, ако Заедницата има на располагање станови за кои не се заинтересирани лицата од точ. 1, 2 и 3 на овој член.

Член 6

По исклучок од одредбите на член 5 од овој правилник, стан од станбениот фонд на Заедницата може да му се даде на користење и на лице што не е уживател на воена пензија:

- 1) ако во својство на состанар или заштитен потстанар користи дел на стан со уживател на воена пензија, а со неговото иселување уживателот на воената пензија конечно би го решил станбеното прашање;
- 2) ако по одлука на суд или врз основа на закон мора да му се обезбеди помал стан или нужно сместување;
- 3) ако од други причини е експномски оправдано за Заедницата да му даде стан на користење.

Член 7

Уживателите на воени пензии од член 5 на овој правилник не можат да добијат на користење стан од станбениот фонд на Заедницата:

- 1) ако како носители на станарско право користат стан што според структурата одговара на стан предвиден со одредбите од овој правилник;
- 2) ако се здобиле лично или членовите на нивното семејство, со кои заедно живеат, во сопственост со стан, односно семејна станбена зграда што ја користат;
- 3) ако со своја волја, кривица или развод на брак го загубиле својството на носител на станарско право.

По исклучок, ако уживателот на воена пензија од точка 3 став 1 на овој член по разводот на бракот се спогоди со разведениот брачен другар станот што заеднички го користиле пред разводот на бракот да ѝ го предадат на Заедницата, на разведените брачни другари, наместо тој стан, односно станот што би можеле да го добијат пред разводот на бракот, можат да им се дадат два помала стана чија вкупна површина е приближна на површината на станот што го предаваат, односно што би можеле да го добијат според одредбите од овој правилник да не дошло до развод на бракот, или друг стан, што, заедно со станот што го користиле пред разводот на бракот, има вкупна површина приближна на површината на станот што би можеле да го добијат пред разводот на бракот, ако во местото во кое живеат има помали станови.

Член 8

Ако уживателите на воени пензии од член 5 на овој правилник, користат стан во општествена сопственост според структурата помал од оној што им припаѓа според одредбите на овој правилник, можат да добијат на користење стан од станбениот фонд на Заедницата, под услов станот што го користат да може да се даде на користење на друг уживател на воена пензија.

Член 9

Ако уживателот на воена пензија користи или има уселива семејна станбена зграда или стан во сопственост, во сопственост на брачниот другар или малолетно дете, таквиот уживател не може да добие стан од станбениот фонд на Заедницата на подрачјето на гарнизонот во кое се наоѓа таа зграда или стан. По исклучок, уживателот на воена пензија може да добие стан на подрачјето на друг гарнизон, под услов зградата или станот да му го издаде на лицето што ќе го определи гарнизонската станбена комисија на оној гарнизон на чие подрачје се наоѓа станот или зградата.

Ако станот или зградата од став 1 на овој член, според критериумите пропишани со овој правилник, не ги задоволува станбените потреби на членовите на семејното домаќинство на уживателот на воена пензија, стан од станбениот фонд на Заедницата може, по исклучок, да му се даде и на тој уживател, со тоа што при доделувањето на станот не се земаат предвид станбените потреби на членовите на неговото семејство што можат да останат во тој стан, односно зграда во која живеат.

Член 10

Како членови на семејното домаќинство на уживателот на воена пензија, во смисла на овој правил-

ник, се сметаат брачниот другар и децата (брачни, вонбрачни, пасиноци и усвоени) до 26 години возраст, ако не се вработени и ако живеат во заедничко домаќинство со подносителот на молбата за стан.

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член како членови на семејството на уживателот на пензија се сметаат и децата над 26 години возраст, ако се неспособни за стопанисување.

Родителите на уживателот на воена пензија и неговиот брачен другар, што тие ги издржуваат, се сметаат како членови на семејното домаќинство на подносителот на молбата:

- 1) ако со нив живеат во заедничко домаќинство;
- 2) ако на територијата на Југославија немаат станарско право или во сопственост стан, односно семејна станбена зграда, ниту ги имале во последните 20 години;

3) ако немаат средства за живеење и ги исполнуваат условите предвидени во одредбите на член 56 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

Се смета дека родителите на уживателот на воена пензија, односно на неговиот брачен другар немаат средства за живеење ако ги исполнуваат имотните услови од Одлуката за условите под кои се смета дека воениот осигуреник ги издржува членовите на семејството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/73).

Член 11

Ако брачниот другар на уживателот на воена пензија од член 5 на овој правилник е вработен во организација на здружениот труд или друга самоуправна организација или заедница, или е уживател на пензија на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците, станбениот орган на гарнизонот ќе бара и таа организација или заедница, односно заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците, според своите можности, да учествува во решавањето на станбеното прашање на уживателот на воена пензија.

Се смета дека организацијата или заедницата, односно заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците од став 1 на овој член учествува во решавањето на станбеното прашање на уживателот на воена пензија и кога свој стан со решение ќе му даде на користење на лицето што ќе го предложи гарнизонската станбена комисија или ќе го пренесе правото за давање на користење на тој стан врз Заедницата.

Член 12

Критериумите врз основа на кои се утврдува редот на првенството на поднесените молби за доделување на стан на користење се:

- 1) за I група — уживателот на воена пензија, односно неговиот брачен другар да не користи стан во својство на носител на станарско право;
- 2) за II група — уживателот на воена пензија, односно неговиот брачен другар, како носител на станарско право, да користи неусловен стан или стан што според структурата е помал од станот што може да го добие според одредбите од овој правилник;

3) за III група — уживателот на воена пензија да живее во местото во кое го остварил правото на пензија, а бара стан во друго место во кое сака постојано да живее.

Врз основа на утврдените критериуми од став 1 на овој член, сите поднесени молби за доделување на стан на користење се распоредуваат во една од групите од тој став.

Член 13

Мерилата врз основа на кои се утврдува редоследот на поднесените молби за доделување на стан на користење се:

- 1) условите на живеењето;
- 2) бројот на членовите на семејното домаќинство на уживателот на воена пензија;
- 3) учеството во Народноослободителната војна;
- 4) инвалидноста (во предвид се земаат само воените, односно мирновремените воени инвалиди);
- 5) здравствената состојба на уживателот на воена пензија и на членовите на неговото семејно домаќинство;
- 6) годината на пензионирањето.

Член 14

На уживателот на воена пензија — подносител на молбата, според мерилата определени во член 13 од овој правилник, му припаѓа:

- 1) на условите на живеењето, и тоа:

Бодови

— ако не е носител на станарско право —	20
— ако користи неусловен стан — — —	15
— ако живее како состанар или како заштитен потстанар — — — — —	10
— ако користи стан што според структурата е помал од станот што би можел да го добие според одредбите на овој правилник (во натамошниот текст: несоодветен стан) — — —	5

За станот што ѝ го отстапува на користење на Заедницата, покрај бодовите од став 1 на оваа точка на уживателот на воена пензија — подносител на молбата му припаѓа за несоодветен стан 5 бода, а за неусловен стан 2 бода.

Зависно од големината на корисната станбена површина што отпаѓа на еден член на семејното домаќинство на уживателот на воена пензија, на уживателот на воена пензија — подносител на молбата му припаѓа и 6 бода — ако корисната станбена површина по член изнесува до 7 m²; 3 бода — ако таа површина е над 7 до 9 m²; 2 бода — за површина над 9 до 12 m², односно 1 бод — за површина над 12 m².

Вс делив стан површината на заедничките простории се смета како 50% корисна станбена површина од соодветната квадратура;

2) на секој член на семејното домаќинство	3
3) за учеството во Народноослободителната војна, и тоа:	
— ако е учесник од 1941 година — — —	25
— ако е учесник од 1942 година — — —	20
— ако е учесник пред 9 септември 1943 година — — — — —	15
— ако е учесник од 9 септември 1943 и од 1944 година — — — — —	10
— ако е учесник од 1945 година — — —	5

Носителите на „Партизанска споменица 1941“, лицата одликувани со Орден на народен херој и борците на Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, покрај бодовите од став 1 на оваа точка добиваат уште по 5 бода;

4) за инвалидноста (воени, односно мирно-времени воени инвалиди), и тоа:

- за I, II и III група инвалидност — — 30
- за IV, V и VI група инвалидност — — 15
- за VII, VIII, IX и X група инвалидност — — 10

5) на здравствената состојба, и тоа:

— ако боледува од тешка болест предвидена во Листата на тешките болести што влијаат врз редот на првенството, промената на станот или давањето на користење на поголем стан, што е отпочетена кон овој правилник и е негов составен дел — — — — — 5

— ако член на неговото семејство боледува од тешка болест предвидена во Листата на болести во алиментата 1 од оваа точка — — — — — 5

6) за сеската година од денот на здобивањето на правото на воена пензија — — — — — 2

Член 15

На уживателите на воени пензии од член 5 на овој правилник што се носители на орден Караѓорѓева звезда со мечеви, на орден Бел орел со мечеви и на Златен медал на Обилниќ установен во Црна Гора 1851 година, покрај бодовите утврдени според член 14 од овој правилник, им припаѓа уште по 5 бода

Член 16

Ако двајца или повеќе уживатели на воени пензии имаат ист број бодови, утврден според член 14 на правилникот, првенство има оној уживател на воена пензија што има подолг пензиски стаж.

Ако двајцата брачни другари се уживатели на воена пензија, ќе се земе бројот на бодовите на брачниот другар што има поголем број бодови, со тоа што на тој број бодови му се додаваат и бодовите на другиот брачен другар што се однесуваат на инвалидноста и на учеството во Народноослободителната војна.

Ако станот му се дава на користење на лице што не е уживател на воена пензија, се земаат предвид бодовите на уживателот на воена пензија на кој на тој начин конечно му се решава станбеното прашање.

Член 17

Молбата за доделување на стан на уживателот на воена пензија што бара стан во друго место заради лекување или лекување на член на семејството разболел од тешка болест предвидена во Листата на тешките болести што влијаат врз редот на првенството, за промена на стан или за давање на користење на поголем стан или заради школување на децата во средни, виши или високи школи, ако во местото на живеењето нема соодветна здравствена установа, односно школа — има предност над молбата на уживателот на воена пензија од III група.

Уживателот на воена пензија што бара стан во друго место од здравствени причини кон молбата го прилага решението од вишата военолкарска комисија.

Член 18

На уживателот на воена пензија од член 5 на овој правилник може, според бројот и возраста на членовите на неговото семејно домаќинство и чинот, односно класата што ја има во пензијата, да му се даде стан на користење според групата во која е распореден според чинот, односно класата, и структурата на станот утврдена во следната табела:

Реден број	Број на членовите на семејството и возраст на децата	Структура на станот		
		1.	2	3
1	Самец	гарсонiera до едноособен	едноособен до едноиполсобен	едноиполсобен до двособен
2	Лице со брачен другар без деца или со едно дете	едноиполсобен или двособен	двособен или двоиполсобен	двоиполсобен или трисобен
3	Лице со брачен другар и со едно дете над 10 години возраст или со две деца	двособен или двоиполсобен	трисобен или трииполсобен	трииполсобен или четирисобен
4	Лице со брачен другар и со три или повеќе деца	трисобен или трииполсобен	трииполсобен или четирисобен	четирисобен или четрииполсобен

Согласно со условите од став 1 на овој член, на уживателот на воена пензија што е распореден во I група му се дава на користење стан наведен во колона 1 од табелата од тој став, на уживателот што е распореден во II група — стан наведен во колона 2 од табелата, а на уживателот што е распореден во III група — стан наведен во колона 3 од таа табела.

I група ја сочинуваат уживателите на воени пензии што се пензионирани во чин на помлад офицер и во чин на потпоручник до капетан од I класа односно како воени службеници од XII до IV класа.

II група ја сочинуваат уживателите на воени пензии што се пензионирани во чин на мајор до полковник или како воени службеници од III до I класа.

III група ја сочинуваат уживателите на воена пензија што се пензионирани во чин на генерал односно адмирал.

Член 19

Поголем стан, што за одделна група алтернативно е предвиден во табелата од член 18 на овој правилник, се дава на користење: на лицето под реден број 2 од табелата, со едно дете до 10 години воз-

раст; на лицето под реден број 3 од табелата, со две деца, од кои едното има над 10 години возраст, и на лицето под реден број 4 од табелата, со повеќе од три деца. По исклучок, стан за половина просторија поголем од станот предвиден за уживателите на воени пензии распоредени во I група може да му се даде на лицето од таа група под реден број 3 од табелата ако во моментот на престанокот на активната воена служба имало 25 години служба во Југословенската народна армија и ако во гарнизонот има такви станovi за распределба.

Поголем стан што за уживателите на воени пензии распоредени во одделни групи алтернативно е предвиден во табелата од член 18 на овој правилник, без оглед на возраста на децата им се дава на користење на лицата што, врз основа на мислењето од надлежната военолекарска комисија, мораат тешко разболениот член на семејството да го изолираат во посебна просторија и на лицата чии родители се земаат предвид при одлучувањето за структурата на станот што се доделува.

Поголем од станот предвиден во табелата од член 18 на овој правилник може да му се даде на користење на уживателот на воена пензија, ако во местото во кое уживателот бара стан нема доволно помали станovi или не се планира изградбата на такви станovi и ако се решени сите молби за доделување на стан на лицата на кои таков стан би им припаднал според структурата.

Ако во местото во кое уживателот на воена пензија бара стан, има помалку станovi од определена структура отколку што има уживатели на пензија на кои такви станovi можат да им се дадат на користење, или ако не се планира изградба, односно купување на такви станovi, на уживателот на воена пензија што ја поднел молбата за доделување на стан на користење, може да му се даде стан на користење што според структурата е помал од станот што може да го добие според одредбите од овој правилник, ако тој со тоа претходно се согласи.

III. Формирање на комисии и нивната работа во врска со давањето на станovi на користење

Член 20

Гарнизонското собрание формира гарнизонска стапбена комисија од воените осигуреници и од уживателите на воени пензии што го решиле стапбеното прашање.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член во гарнизонот во кој има повеќе гарнизонски собранија, гарнизонска стапбена комисија се формира од претставници на гарнизонските собранија.

Член 21

Гарнизонската стапбена комисија има најмалку 5 члена, со тоа што еден член на комисијата е претставник на стапбениот орган на гарнизонот што го именува командантот на гарнизонот.

Мандатот на членовите на комисијата трае 4 години.

Член 22

Гарнизонската стапбена комисија врши проверка на фактите, односно на податоците наведени во молбата за доделување на стан, донесува решенија за распоредувањето на поднесените молби во соодветни групи, отфрлува или одбива молби, го утврдува редоследот за давање на станovi на користење, донесува решенија за доделување на станovi на користење и дава согласност за замена на станovi.

Член 23

За решавање на приговорите против решенијата на гарнизонските стапбени комисии, меѓугарнизонското собрание формира меѓугарнизонска стапбена комисија од воени осигуреници и уживатели на воени пензии што го решиле стапбеното прашање.

Меѓугарнизонската стапбена комисија има 5 до 9 членови, со тоа што еден член на комисијата е претставник на командата во чие седиште е формирано меѓугарнизонското собрание.

Мандатот на членовите на комисијата од став 2 на овој член трае 4 години.

Член 24

Првата седница на новоформираната гарнизонска стапбена комисија ја свикнува претседателот на гарнизонското собрание, а првата седница на новоформираната меѓугарнизонска стапбена комисија — претседателот на меѓугарнизонското собрание.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, првата седница на новоформираната гарнизонска стапбена комисија од член 20 став 2 на овој правилник ја свикнува претседателот на меѓугарнизонското собрание.

Член 25

На првата седница гарнизонската стапбена комисија, односно меѓугарнизонската стапбена комисија од редот на своите членови избира претседател и заменик-претседател на комисијата.

Стапбените комисии од став 1 на овој член донесуваат деловник за својата работа.

Член 26

Комисиите работат во седници што ги свикнува претседателот.

За полноважност на работата на комисијата потребно е присуство на мнозинство од членовите на комисијата. Комисиите донесуваат одлуки со мнозинство гласови од присутните членови.

На седниците на комисијата се води записник, во кој задолжително се внесуваат бројот на присутните членови, прашањата за кои се распрашува и одлуките што се донесуваат.

Записникот го потпишуваат сите присутни членови на комисијата и записничарот.

IV. Постапка за доделување на стан на користење

Член 27

Молбата за доделување на стан на користење му се поднесува на стапбениот орган на гарнизонот, што се наоѓа на територијата на општествено-политичката заедница на која подносителот на молбата има живеалиште, а ако во седиштето на гарнизонското собрание нема гарнизон, молбата му се поднесува на најблискиот стапбен орган на гарнизонот.

Молбата за доделување на стан може да му се поднесе само на еден стапбен орган на гарнизонот.

Член 28

Молбата за доделување на стан се поднесува на Образецот бр. 1, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Фактите, односно податоците наведени во молбата за доделување на стан се докажуваат со заверени преписи на оригинални исправи со тоа што фактите, односно податоците за стапбените прилики на подносителот на молбата по поднесувањето на молбата се проверуваат и на самото место.

Ако во периодот од поднесувањето на молбата до нејзиното решавање, односно до усетувањето во стан настапат промени што се од значајно без влијањето на стан, структурата на станот или годот на првенството (бракоразводна парница, засвојување на посебно домаќинство на децата на подносителот на молбата, здобивање со друг стан или семејна стапбена зграда во сопственост по кој и да било основ и др), уживателот на пензија што ја поднел молбата, е должен за тоа веднаш, а најдоцна во рок од 10 дена од денот на настапувањето на тие промени, писмено да го извести стапбениот орган на гарнизонот.

Член 29

По приемот на молбата за доделување на стан со прилозите, доказите и наодите станбениот орган на гарнизонот испитува дали се исполнети условите за доделување на стан предвидени со овој правилник, го утврдува бројот на бодовите и го подготвува нацртот на решението.

Член 30

Гарнизонската станбена комисија со решение ќе ја одбие молбата за доделување на стан ако во текот на спроведената постапка се утврди дека подносителот на молбата за доделување на стан не ги исполнува условите за добивање на стан пропишани со овој правилник.

Гарнизонската станбена комисија со решение ќе ја отфрли молбата за доделување на стан ако е поднесена од неовластено лице.

Ако се исполнети условите предвидени со овој правилник, гарнизонската станбена комисија, во рок од 60 дена од денот на приемот на молбата, ќе донесе решение со кое молбата се распоредува во соодветната група од член 12 на овој правилник.

Решенијата од ст. 1, 2 и 3 на овој член содржат поука за правото на приговор.

Член 31

Уживателот на воена пензија од член 5 на овој правилник што бара да му се даде стан во друго место, молба му поднесува на станбениот орган на гарнизонот што се наоѓа на територијата на општествено-политичката заедница на која уживателот има живеалиште.

По спроведената постапка, молбата од став 1 на овој член му се доставува на станбениот орган на гарнизонот на чие подрачје уживателот на воена пензија бара стан.

Член 32

Гарнизонската станбена комисија го утврдува процентот на становите за распределба за секоја група посебно, врз основа на извештајот колку станови има за распределба.

Член 33

Становите од станбениот фонд на Заедницата ги дава на користење гарнизонската станбена комисија.

Станбената комисија од став 1 на овој член, сообразно со овластувањето предвидено со републичките и покраинските закони за станбените односи или врз основа на согласноста на органите или организациите, дава на користење и стан што има право да го дава на користење општината или друг орган или организација, ако на носителот на станарското право што од таквиот стан се иселува му дава на користење друг стан на територијата на иста општина или град.

Член 34

Распределбата на становите се врши во рамките на бројот на становите според редоследот утврден во Листага, за секоја група, и тоа:

1) ако становите од станбениот фонд на Заедницата се прибавуваат со изградба, купување или здружување на средства, тие се даваат на користење нарано 6, а најдоцна 3 месеци пред истекот на рокот што со договорот помеѓу инвеститорот и изведувачот, односно купувачот и продавачот е определен како завршување на изградбата, односно примопредавање на становите;

2) становите што со посебен договор се пренесуваат врз Заедницата (право на давање на користење, пренос на право на сопственост и други стварни права), се даваат на користење во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот за преносот;

3) становите од кои се иселуваат дотогашните носители на правото на користење и корисниците, се даваат на користење зависно од денот определен за испразнување, а најдоцна 3 дена од денот на испразнувањето.

Член 35

Стан се дава на користење со решение што го донесува гарнизонската станбена комисија.

Решението го потпишува претседателот на комисијата односно неговиот заменик.

Член 36

Списокот на лицата што добиле на користење стан од станбениот фонд на Заедницата, со прегледот на изводот од донесените решенија, се истакнува на видно место во седиштето на станбениот орган на гарнизонот, со назначување на денот на истакнувањето.

Станбениот орган на гарнизонот ќе им достави извод од списокот на решенијата на гарнизонските станбени комисии во местата во кои нема команда на гарнизон, со назначување на денот на истакнувањето на списокот во седиштето на станбениот орган на гарнизонот.

Прегледот на изводот од донесените решенија содржи: број на решението, презиме и име на лицето на кое му се доделува станот на користење, број, возраст и евентуално болест на членовите на семејното домаќинство, број на бодови и група во која била распоредена молбата за стан, структура, големина и поблиска ознака на доделениот стан.

Во прегледот се дава образложение во кое задолжително се искажува вкупниот број на молби за доделување на станови според групите, вкупниот број и структурата на станите за распределба, вкупниот број на становите и процент на становите определени за распределба (според групите), како и други потребни елементи.

На крајот на прегледот се дава поука за правото на поднесување приговор.

Член 37

Против решението на гарнизонската станбена комисија приговор може да поднесе уживателот на воена пензија на кого молбата му е одбиена, или му е доделен стан што не ги задоволува неговите станбени потреби и др., или на кого молбата за стан не му е решена, ако смета дека становите не се дадени на користење во согласност со одредбите на овој правилник.

Приговорот се поднесува во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението, односно од денот на истакнувањето на прегледот на изводот од донесеното решение на видно место во седиштето на станбениот орган на гарнизонот. Приговорот ѝ се поднесува на меѓугарнизонската станбена комисија, а му се предава на станбениот орган на гарнизонот непосредно или препорачено по пошта.

Член 38

По повод поднесениот приговор, гарнизонската станбена комисија може приговорот да го усвои и своето решение да го замени со ново, ако утврди дека со решението против кое е поднесен приговор се повредени одредбите од овој правилник. Ако утврди дека приговорот е нецелосен, односно дека го поднело неовластено лице, гарнизонската станбена комисија приговорот ќе го отфрли со решение.

Против решението од став 1 на овој член може да ѝ се поднесе приговор на меѓугарнизонската станбена комисија, во рокот и на начинот што се пропишани со член 37 од овој правилник.

Гарнизонската станбена комисија е должна приговорот од став 2 на овој член, со станбеното досие на подносителот на приговорот и на лицето на кое се однесува, да ѝ го достави на меѓугарнизонската станбена комисија.

Член 39

Постапката по приговорот поднесен против решението на гарнизонската станбена комисија ја спроведува командата во чие седиште е формирана меѓугарнизонската станбена комисија и изработува нацрт на второстепеното решение.

Член 40

Меѓугарнизонската станбена комисија, што решава по приговорот, со решение може:

1) да го отфрли приговорот, ако утврди дека е ненапремен или дека го поднело неовластено лице, а тоа пропуштила да го стори гарнизонската станбена комисија, или

2) да го одбие приговорот, ако утврди дека не се повредени одредбите од овој правилник; или

3) да го поништи неисконаното решение и предметот да ѝ го врати на гарнизонската станбена комисија на повторна постапка.

Меѓугарнизонската станбена комисија може според правото на надзор да го измени или поништи решението на првостепената станбена комисија ако станот е доделен на користење противно на одредбите од овој правилник.

Забелешките и упатствата од меѓугарнизонската станбена комисија се задолжителни за гарнизонската станбена комисија.

Меѓугарнизонската станбена комисија е должна по приговорот да одлучи што побргу, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на приговорот.

Член 41

Решението против кое не е поднесен приговор во рок од член 37 на овој правилник, како и решението со кое е одбиен, односно отфрлен приговорот, стапува конечно.

Решението од став 1 на овој член веднаш му се доставува на лицето што нема својство на носител на станарско право, а на лицето што е носител на станарско право — кога ќе ја предаде потврдата од член 42 став 4 од овој правилник. Решението ѝ се доставува и на организацијата што управува со станбениот фонд на Заедницата.

Ако лицето на кое му е даден стан на користење користи во својство на носител на станарско право стан на подрачјето на друг гарнизон, еден примерок од решението му се доставува и на станбениот орган на тој гарнизон.

Член 42

Уживателот на воена пензија на кого со конечно решение му е даден стан на користење а кој во својство на носител на станарско право користи стан на подрачјето на друг гарнизон, е должен, најдоцна во рок од 30 дена пред денот на усложувањето во ново-доделениот стан, писмено да го извести станбениот орган на тој гарнизон кога ќе го испразни тој стан.

Станот записнички ѝ се предава на организацијата во чиј фонд се наоѓа, ослободен од лица и предмети, во состојбата во која е примен, земајќи ги предвид нужните промени до кои дошло поради редовната употреба на станот. Станот што не му припаѓа на станбениот фонд на Заедницата му се предава на давачот на тој стан на користење во присуство на претставникот на станбениот орган на гарнизонот.

Ако помеѓу лицето што го предава станот и органот, односно лицето што го прима станот не дојде до согласност во поглед исправноста на станот, секоја страна може да бара таа состојба да ја утврди надлежниот орган.

Лицето што го предало станот е должно еден примерок од записникот за примопредавањето на станот да му даде на станбениот орган на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа станот. Врз основа на тој

записник, станбениот орган на гарнизонот му издава потврда за примопредавањето на станот.

Член 43

Уживателот на воена пензија на кого му е доставено конечно решение за доделување на стан на користење, склучува договор за користење на тој стан со организацијата што управува со станбениот фонд на Заедницата.

Со усложувањето во станот врз основа на склучениот договор, се здобива со станарско право и со другите прара и обврски пропишани со закон.

Член 44

Уживателот на воена пензија што не сака да го прими станот што му е со конечното решение доделен на користење, е должен за тоа писмено да го извести станбениот орган на гарнизонот, во рок од 10 дена од денот на доставувањето на решението.

Врз основа на известувањето од уживателот на воена пензија од став 1 на овој член или поради неодзвучување на поканата да се изјасни дали го прима станот што се решението му е доделен, гарнизонската станбена комисија донесува решение со кое метбата за доделување на стан на таквото лице ја брише од евиденцијата.

Член 45

Ако се утврди дека решението што станачо конечно, е донесено врз основа на неистински факти или докази, или се утврди дека врз основа на фактите што постоеа во времето на донесувањето на решението или што наставале по неговото донесување, би требало да се донесе поинакво решение, комисијата што го донела решението, таквото решение ќе го поништи или ќе го замени со ново, во рок од 30 дена од денот на уживањето на причината поради која решението треба да се поништи или замени. По истекот на рокот од 5 години од денот на доставувањето на решението на страначката, решението од став 1 на овој член не може да се менува ниту поништува.

Против решението од став 1 на овој член може да се поднесе приговор ако решението го донела гарнизонската станбена комисија. Приговорот се поднесува во рокот и на начинот што се предвидени во член 37 од овој правилник, а натамошната постапка по приговорот се спроведува според одредбите на член 40 од овој правилник.

V. Заем

Член 46

Врз основа на согласноста од надлежните органи, специјализираната организација во составот на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: Воениот сервис) на уживателите на воени пензии им дава заем за прибавување на станови од средствата определени со одлуката на Собранието на Заедницата и ги врши правните, финансиските, административните и други стручни работи во врска со користењето на тие средства.

Член 47

Заемот од член 46 на овој правилник може да се користи:

1) за изградба, довршување или проширување на зграда или стан во сопственост на граѓани;

2) за купување на нов стан или зграда од овластени организации што градат станови за пазарот;

3) како учество за добивање на дополнителен заем од соодветните кредитни установи или заради здружување на средства со други организации, за целите од точ 1 и 2 на овој член;

4) за подобрување на условите на живеењето. Како довршување на зграда, односно стан, во смисла на точка 1 став 1 од овој член, се подразби-

раат битните работи што не се завршени, а се неопходни за користење на зградата или станот што на заеmobарачот му припаѓа, односно за добивање на дозвола од надлежниот орган за употреба на зградата (потребна дозвола).

Како проширување на зграда или стан, во смисла на точка 1 став 1 од овој член, се подразбира неопходно зголемување на корисната стапбена површина во однос на бројот на членовите на семејството, односно проширување со кое се добива стан што на заеmobарачот може да му припадне според одредбите на овој правилник.

Како подобрување на условите на живеењето, во смисла на точка 4 став 1 од овој член, се подразбира издвојување на заеднички стан во посебен стан или оспособување на неусловна зграда или стан (без водовод, канализација, бања, електрични инсталации, изолации на влага и сл.) за живеење според стандардите пропишани за изградба или купување на станови за потребите на Југословенската народна армија, или оспособување на просторно помала зграда или стан и негово усогласување со потребите на носителот на станарското право и на членовите на неговото семејно домаќинство.

Уживателот на воена пензија што користи заем според основот од ст. 3 и 4 на овој член мора да докаже дека станот, односно зградата не е определена за рушење, дека за работите што треба да се изведат постојат одобрени за изградба од надлежниот орган, и писмено да изјави дека со заемот конечно го решава станбеното прашање.

Член 48

Заемот од член 47 на овој правилник му се дава на уживателот на воена пензија чија молба е распоредена во една од групите од член 12 на овој правилник, со обврска за враќање и плаќање на камата.

Член 49

Заеmobарачот чиј брачен другар е вработен или е уживател на воена пензија на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците, при прибавувањето на стан треба да обезбеди учество на организацијата во која е вработен брачниот другар, односно заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците. Во противно, заеmobарачот е должен да приложи писмен доказ од кој може да се утврди поради што организацијата, односно заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на неговиот брачен другар не може да учествува во прибавувањето на стан.

Член 50

Заем нема да му се одобри на уживателот на воена пензија ако со прибавувањето на стан или зграда не се решава неговото станбено прашање или ако зградата или станот според големината, односно структурата би бил поголем за повеќе од 2 соби отколку што станот што на уживателот на воена пензија би можел да му припадне според одредбите од овој правилник.

Член 51

Висоцината на заемот и на дополнителниот засм што може да се одобри, рокот на отплатата на заемот и висоцината на каматната стапка се утврдуваат според важечките прописи за давање на заем за прибавување на стан на активните воени лица.

Член 52

Заем за прибавување на стан или зграда се одобрува според редот на првенството утврден со овој правилник, односно според бројот на бодовите утврдени според чл. 14 и 15 на овој правилник.

Член 53

Редот на првенството за давање заем се определува од денот на поднесувањето на молбата за заем.

Ако барањата за заем го надминуваат вкупниот износ на расположивите средства определени со одлуката за годината во која е поднесена молбата, при определувањето на редот на првенството во таа година се земаат предвид и должината на пензискиот стаж и рокот предложен за враќање на заемот.

VI. Формирање комисији и нивната работа во врска со давање на заем

Член 54

Раководителот на стручната служба за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници формира Комисија за разгледување на поднесените молби за заем (во натамошниот текст: Комисијата). Во составот на Комисијата задолжително влистува еден претставник на Воениот сервис.

Комисијата дава предлог на решение за доделување на заем што го донесува раководителот на секторот за кредитирање на станбената изградба.

Член 55

Против решението од член 54 став 2 заеmobарачот може да ги поднесе приговор на Вишата комисија за разгледување на поднесените приговори (во натамошниот текст: Вишата комисија).

Вишата комисија дава предлог на решението по приговорот што го донесува генералниот директор на Воениот сервис.

Вишата комисија од 5 члена је формира Собранието на Заедницата на воените осигуреници.

VII. Постапка за добивање на заем

Член 56

Молбата за доделување на заем се поднесува на Воениот сервис, на Образецот бр. 2, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Молбите за заем се поднесуваат од 1 јануари до 30 ноември тековната година. Молбите поднесени по тој рок ќе се смета дека се поднесени во јануари наредната година. Денот на поднесувањето на молбата се утврдува според поштенскиот жиг, а за молбите поднесени непосредно — според забелешката на службениот орган на Воениот сервис.

Ако поради недостиг на парични средства заем не е одобрен во тековната година, се одобрува во наредната година, и тоа приоритетно во однос на новопристигнатите молби.

Ако се располага со парични средства, молбите можат да се разгледуваат и заеми да се одобруваат и по истекот на рокот утврден во став 1 од овој член.

Член 57

Уживателот на воена пензија кон молбата за доделување на заем, е должен да ја поднесе потребната документација, а особено:

1) решение од надлежната гарнизонска станбена комисија за распоредувањето на молбата во соодветната група од член 12 на овој правилник, со утврдениот број на бодови, односно каков стан може да му се даде на користење според член 18 на овој правилник;

2) чек за износот на пензијата во месецот во кој е поднесена молбата;

3) за заем за изградба или купување на стан во зграда со повеќе станови — договор за учеството во изградбата или договор за купопродажбата на станот;

4) инвестиционо-техничка документација (проект и пресметка на работите) и градежно одобрение издадено на име на уживателот на воена пензија или на име на неговиот брачен другар ако е во прашање заем за изградба на семејна станбена зграда.

За доделување на заем за подобрување на условите на живеењето, покрај соодветната документација од став 1 на овој член, уживателот на воена пензија поднесува и одобрение од надлежниот орган за изведување на потребните работи.

Член 58

Комисијата дава предлог на листата на кандидати што треба да се земат предвид при доделувањето на заем.

Решението за доделувањето на заем, на предлог од Комисијата, го донесува раководителот на одсекот за кредитирање на станбената изградба.

Против решението од став 2 на овој член заеомбарачот може да поднесе приговор, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението. Вишната комисија дава предлог за донесување на решение по приговорот.

На седницата на комисијата од став 1 односно став 3 од овој член се води записник, во кој задолжително се внесуваат името и презимето на присутните членови на комисијата, прашањата за кои се расправува и какво решение се предлага. Предлогот на комисијата за одбивање на барање мора да биде образложен.

На предлог од комисијата од став 3 на овој член, решенија по приговорите донесува генералниот директор на Воениот сервис, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на приговорите, а ако е потребно да се надополни постапката во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на приговорот. Ова решение е конечно.

Член 59

Заем се дава на уживателот на пензија во рамките на неговата кредитна способност, до 1/3 од вкупното нето примање на пензијата во месецот во кој ја поднел молбата за заем.

Заеомбарачот е должен, во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението за доделување на заемот, да склучи договор со Воениот сервис. Во противно ќе се смета дека се откажал од молбата за доделување на заем.

Член 60

Правата и обврските на заемодавачот и на заеомпримачот се утврдуваат со договорот за заемот.

Потписот на заеомбарачот на договорот за заемот мора да биде заверен од надлежниот суд или од општинскиот орган надлежен за заверување на потписи.

Трошоците за заверувањето на потписот ги поднесува заеомбарачот.

За склучувањето на договорот за заемот Воениот сервис ја известува станбената комисија на гарнизонското собрание во гарнизонот што се наоѓа на територијата на општествено-политичката заедница на која заеомбарачот има живеалиште.

Член 61

Со договорот за заемот се утврдуваат особено следните обврски на заеомбарачот:

1) во земјишните или други јавни книги во кои се запишува правото на сопственост на недвижности, да го запише заложното право од првенствен ред во корист на Заедницата на прибавениот стан, до височината на износот на заемот, редовната и затезната камата;

2) да даде согласност на ставање административна забрана на своите примања од пензиското и инвалидското осигурување во корист на заемодавачот, според општите услови за обезбедување на покритие, до износот на месечните рати;

3) во случај на купување на стан со потписи на двајца жиранти да обезбеди менично покритие чија номинална вредност преминува 1.000 динари;

4) да го осигури објектот и полисата на осигурителниот завод да ја пренесе врз Воениот сервис (само за објекти во сопственост на граѓани);

5) заемот, со припаѓачката камата и со трошоците, да го исплати во целост, ако не положи три месечични рати еднопосредно или шест месечни рати за последните две години;

6) да го отплатува заемот според отплатниот план, и тоа секој 5-ти, а најдоцна до 10-ти во месецот;

7) станот или зградата да ја изгради во рок од две години од денот на склучувањето на договорот за заемот, односно во рок од две години од денот на истекот на рокот на кој се орочени средствата добиени за прибавување на станот;

8) без согласност за Заедницата да не го отуѓува или заменува станот што го прибавил по основ на заемот, додека заемот во целост не го отплати;

9) во рокот наведен во молбата за доделување на заем, односно најдоцна во рок од 30 дена од денот на истекот на договорениот рок во кој бил должен да го прибави станот, да го испразни својот досегашен стан и да му го предаде на надлежниот станбен орган на гарнизонот во исправна состојба, ослободен од лица и предмети.

Член 62

Заемот се користи со неговото ставање на располагање на заеомбарачот, според условите од договорот.

Член 63

Заемот за целите од член 47 од овој правилник се користи сукцесивно во рати, зависно од височината на заемот, барањето на заеомбарачот и темпото на градењето, со тоа што начинот на користењето на заемот, роковите и височината на одделни транши посебно се утврдуваат со договорот за заемот, така што последната транша на заемот, во износот од најмалку 10% од одобриениот заем, мора да се однесува на завршните работи.

Член 64

Враќањето на заемот почнува од првиот ден на вториот нареден месец од месецот во кој заемот е искористен, односно од уселувањето во станот или зградата, но најдоцна во рок од две години од денот на склучувањето на договорот за заемот.

Височината на месечната рата определена со договорот за заемот не може да се менува до конечната исплата на заемот.

Член 65

Заеомбарачот може заемот да го исплати и пред рокот определен со договорот за заемот, било со вонредни уплати, било со давање писмена изјава на исплатната благајна да му запре износи на парични рати поголеми од оние што со отплатниот план ги определил Воениот сервис.

Член 66

Ако заеомбарачот ненаменски го користи заемот или не ги исполнува договорните обврски, заеодавачот има право да го раскине договорот за заемот.

Член 67

По извршената отплата на заемот Воениот сервис е должен на заеомпримачот да му издаде исправа врз основа на која тој може да бара бришење на хипотеката во земјишните и други книги, во кои се запишува право на сопственост и другите стварни права на недвижност.

Член 68

По заемите што ќе се отплатат пред договорениот рок, Воениот сервис е должен да ја врати повеќе пресметаната и неплатената камата, најдоцна во рок од 90 дена од денот на отплатата на заемот.

Член 69

Ако заеомбарачот неуредно го отплатува заемот, за секоја пропуштена рата е должен да плати, покрај редовна камата и затезна камата.

VIII. Други одредби

Член 70

Ако уживателот на воена пензија користи стан од станбениот фонд на Заедницата, што е условен и што според структурата одговара на станбените потреби на уживателот и на членовите на неговото семејно домаќинство (член 18), а надлежната лекарска комисија заклучи дека поради определени здравствени причини уживателот мора да го замени станот што го користи на подрачјето на гарнизонот, давачот на станот може на уживателот да му даде на користење друг соодветен или помал стан, ако утврди дека уживателот сам или со посредство на станбениот орган не може да изврши замена на станот.

Член 71

Ако уживателот на воена пензија, што според одредбите на овој правилник може да добие стан од станбениот фонд на Заедницата, користи стан што не е во станбениот фонд на Заедницата и со кој надлежната гарнизонска станбена комисија не може да располага врз основа на закон или посебна спогодба со давачот на станот на користење, може да му се достави решение за доделување на станот на таквото лице, иако не ја предало потврдата од член 41 став 4 од овој правилник ако станот продолжат да го користат членовите на неговото семејно домаќинство што на тоа имаат право според законот.

Член 72

Носителот на станарско право на стан од станбениот фонд, може да издаде на користење дел од станот на друго лице како потстанар, само врз основа на согласност од станбениот орган на гарнизонот.

Член 73

Замена на стан помеѓу двајца или повеќе носители на станарско право, на писмено барање од носителите на станарското право или на предлог од станбениот орган на гарнизонот, се врши врз основа на писмено склучен договор за замена на становите на кој дале согласност давачите на становите на користење.

Како давач на стан на користење, во смисла на став 1 од овој член се смета гарнизонската станбена комисија.

Ако гарнизонската станбена комисија го ускрати давањето на согласност за замена на стан, е должна за тоа, во рок што не може да биде подолг од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, писмено да го извести подносителот на барањето и да ги наведе причините поради кои го ускратила давањето на таа согласност.

Ако не постапи на начинот од став 3 на овој член, гарнизонската станбена комисија во рокот од тој став ќе го извести подносителот на барањето дека во рок од 6 месеци ќе му се обезбеди стан што одговара на станот во кој сака да се усели со замена.

IX. Завршна одредба

Член 74

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 19
16 април 1975 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с.р.

ЛИСТА

НА ТЕШКИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ВЛИЈААТ ВРЗ РЕДОТ НА ПРВЕНСТВОТО, ПРОМЕНАТА НА СТАНОТ ИЛИ ДАВАЊЕТО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОГОЛЕМ СТАН

1. Како тешки болести што влијаат врз редот на првенството за добовање на стан се сметаат:

1) тешки малигни заболувања кај кои на разболениот му е потребна постојана куќна нега;

2) активна туберкулоза на белите дробови во фаза на лекување и една година по завршеното лекување;

3) тешки хронични заболувања: тешка форма на дијабетес, тешки срцеви заболувања, тешки хронични бронхопулмонални заболувања со еволутивни замани на болести или со утврдено тешко оштетување на функцијата за дишење, Биргеровата болест во поразвиена фаза;

4) тежок облик на шизофренија или епилепсија со потешки напади;

5) тешки дефектни состојби (инвалидност) по прележана болест или траума;

6) тешка улкусна болест со постресекционен синдром и со изразена слаба нахранетост;

2. Како тешки заболувања што влијаат врз промената на станот во гарнизонот и бараат живеење, и тоа:

1) во близина на соодветна здравствена установа: тешки психички и физички растројувања, тешки ментални дефекти, тешки дефекти и заболувања на локомоторниот апарат, тешки облици на јувенилен дијабетес, тешки облици на коронарна инсуфициенција, инфаркт миокарда;

2) во делови на град со најмалку аерозагадувања или бука: бронхијална астма клинички докажана, тешки облици на опструктивен хроничен бронхитис, тешка тиреотоксикоза;

3) во хигиенски условен стан: тешки ревматски заболувања, бронхијална астма, хроничен рецидивирачки бронхитис, хроничен пиелонефритис;

4) во станови на пониски катови: срцеви заболувања што исклучуваат по тешки физички напори (срцеви мани, потешка артеријална хипертензија, потешки коронарни заболувања), растројувања во мотилитетот на долните екстремитети (состојба по ампутација, тешки деформирачки артритиси, парези и парализи, варикозитети од поголем обем, потешки облици на ендартеритис облитеранс, состојба по операција на дискус хернија), потешки оштетувања на функцијата за дишење (фиброторакс, состојба по операција на белите дробови, хронични бронхопулмонални заболувања), тешки облици на Мениерова болест и епилепсија со чести напади.

3. Како тешки болести што влијаат врз користењето на поголем стан од соодветната група се сметаат:

1) активна туберкулоза на белите дробови во фаза на лекување и пет години по завршеното лекување;

2) клинички докажана тешка бронхијална астма и тежок опструктивен синдром на белите дробови, со утврдена респираторна инсуфициенција и наклоност кон чести напади и инфекции;

3) малигни и други заболувања што оставаат последици поради кои е неопходна изолација на болниот (anus preter naturalis, хронични фистули на градниот кош, постојан катетер, илеостомеа);


4) неподвижност или растројување на основните физиолошки функции (хемиплегија, инконтиненција, мултипла склероза во поразвиен стадиум и слични заболувања со испад на физиолошките функции);

5) озена со неподнослив здив.

Образец бр. 1

МОЛБА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТАН

Реден број	П о д а т о ц и			
1	ПРЕЗИМЕ и ИМЕ, чин — класа			
2	Број на решението според кое прима пензија			
3	Место на живеењето, улица и број			
4	Датум на пензионирањето (ден, месец и година)			
5	Колку има признаен пензиски стаж според решението за пензионирањето			
6	Датум на стапувањето во НОВ (ден, месец и година)			
7	Инвалидност (воен и мирновремен) — група			
8	Кога стапил — склучил-ла брак — дали е во тек постапка за развод на бракот?			
9	Назив на работната организација во која е вработен брачниот другар и од кога и дали и кога поднел молба за стан?			
10	ПОДАТОЦИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО:			
	Презиме и име на членовите на семејството што се земаат предвид во смисла на член 12 од Правилникот за условите и постапката за давање станови на користење и заеми за прибавување станови на уживатели на воени пензии	година на раѓањето	сродство	занимање
	1)			
	2)			
	3)			
	4)			
	5)			
11	Основ по кој бара стан (без стан, состанарство, заштитен постанар, користи безусловен или несоодветен)			
12	Дали тој или неговиот брачен другар има семејна станбена зграда или стан во лична сопственост или во сопственост на малолетно дете			
13	Дали зел заем за прибавување на стан или за подобрување на условите на живеењето			
14	Други околности што можат да влијаат врз доделувањето и првенството при доделувањето на стан (здравствена состојба, носител на орден од член 13 на Правилникот)			
15	ПОДАТОЦИ ЗА СТАНОТ НА КОРИСТЕЊЕ (рубриките ги пополнува лицето што има својство на носител на станарско право. За лицата што немаат својство на носител на станарско право преку скицата на станот се става: „Нема на користење стан“):			
	1) вид на станот ————— собен	површина ————— m ²		
	конфорен-неконфорен	месечна станарина ————— динари		
	2) сопственост на станот: 1) општествена ————— (да се наведе давачот на станот на користење)			
	2) на граѓани			
	3) лична (на брачниот другар, на децата)			
	Решение бр. ————— од ————— 19 ————— година			
	(да се заокружи соодветниот број)			

СКИЦА НА СТАНОТ	
3) за состанарски стан да се наведе: — кои простории се заеднички _____ — презиме и име на состанарот и каде работи _____ _____	
Размера 1:200 (1 квадрат = 1 m ²)	
16	Бара стан во _____ (место)

Под заканување дека ќе поднесувам кривична и материјална одговорност, изјавувам дека сите податоци се точно наведени и дека за евентуалните промени на кој и да било податок во рок од 10 дена писмено ќе го известам станбениот орган на гарнизонот, и дека ми е познато дека мојата молба за стан ќе се брише од евиденцијата ако сум дал неточни податоци или ако не ги пријавам промените што ќе настанат.

(потпис на подносителот на молбата)

Образец бр. 2

МОЛБА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗАЕМ

I. Општи податоци за заемобарачот:

- 1) презиме и име — чин-класа _____
- 2) број на решението според кое прима пензија — _____
- 3) место, улица и број _____
- 4) број на решението на гарнизонската станбена комисија за распоредувањето на молбата во група, со утврдениот број на бодови и каков стан според структурата би можел да добие според одредбите на член 18 од Правилникот за условите и постапката за давање станови на користење и заеми за прибавување станови на уживателите на воени пензии _____
- 5) податоци за вработувањето на членовите на потесното семејство _____
 (имиња на членовите на семејното

_____ домаќинство и називи на организациите на здружениот труд, односно на другите организации или заедници кај кои се вработени)

II. Сегашни станбени услови на заемобарачот:

- 1) сопственост на станот во кој сега живее:
 - а) општествена _____
 (да се наведе давачот на станот на користење)
 - б) лична (или на брачниот другар, на децата) _____
 (да се наведе името и презимето)
 - в) сопственост на друго лице _____
 (да се наведе неговото име и презиме и адресата)
- 2) статус на корисникот на станот _____
 (носител на станарското право, потстанар и сл.)
- 3) структура на станот, условност и сл. _____
 (напр.: двособен конфорен — 50 m² просторно недоволен и сл.)
- 4) станот што го користам ќе му го предадам на станбениот орган на гарнизонот најдоцна до _____
 19 — година.

III. Податоци за станот што се прибавува по пат на заем:

- 1) заемот го барам заради _____
(да се наведе целта на барањето на заемот: купување на нов стан, изградба на стан-куќа, проширување, учество и др.)
- 2) место, улица и број на локацијата на станот _____
- 3) пресметковна вредност на станот-објектот _____
а) вредност на изведените работи _____
б) вредност на неизведените работи _____
- 4) начин на финансирањето:
— износ на сопствените средства _____
— износ на средствата со кои учествува организацијата на здружениот труд на членот на потесното семејство _____
— износ на бараниот заем од Воениот сервис _____
— износ на средствата од други кредитни установи _____

IV. Други податоци:

(податоците ги внесува заеmobарачот според укажаната потреба, на пр. ако треба евентуално поблиску и попотполно да се објасни станбената ситуација и сл.)

Кон молбата прилагам:*)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

За вистинитоста на наведените податоци поднесувам кривична, материјална и морална одговорност.

На _____ 19 ____ година

(потпис на заеmobарачот)

(адреса)

*) Забелешка: Треба да се приложи документацијата со која се докажува фактичната состојба. На пример: договорот за купопродажбата на станот, или инвестиционотехничката документација, решението на гарнизонската станбена комисија, исправата за паричните податоци и др.

ОДЛИКУВАЊА**У К А З**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Деспот-Градишник Михаела Антонија, Станисављевиќ Дамјана Милутин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гугоски Харалампије Велимир, Пушоња Васе Бојо, Вукичевиќ Вицка Зденка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дилевски Рампо Сергије, Ђорђевиќ Тихомира Миливоје, Фртуниќ Александра Драган, Јовановиќ-Јагодиќ Милорада Миленка, Кољеншиќ-Штрбиќ Драгутина Милка, Михаиловиќ Риста Душан, Михајловиќ Радована Стојанка, Младеновиќ Димитрија Петар, Петровиќ Живка Борислав, Столповиќ Ђорѓа Милица, Шанда-Шундевска Стелије Захарија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Даути Шуаип Мерџан, Јестровиќ-Милиќ Светислава Драгослава, Насуфи Елеза Насуф, Половина Буре Раде, Тимотијевиќ Недељка Василије;

Од СР Македонија

— за особени заслуги ма полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Милески Николе Димче;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и наордности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бошковски Диме Трајко;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Градишек Андреја Иван, Толар Павла Фердинанд, Волк Емила Емил;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Battellino Petra Boris;

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Николиќ Богосава Александар, Шарчански Јованке Стеван, Шинковиќ Петра Петар;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бадањац Живана Јелена;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Барат Лукача Карољ, Божиќ Станимира Владислав, Бунгин Душана Светолик, Ђокиќ Милутина Радомир, Ђуриќ Милана Тихомир, Кадиќ Марка Гроздана, Кленовиќ Арпада Марија, Лесковац Милета Јован, Марковиќ Игњата Бранко, Матиќ Миливоја др Богдан, Милашин Томе Стјепан, Недељковиќ Цветка Владета, Николин Бранка Никола, Паштаровиќ Николе Илија, Пелхе Јована Фрање, Попов Живана Лазар, Стипиќ Јеронима Коломан, Теофановиќ Војислава Федор, Тилер Јосипа Антун, Вуколиќ Божицара Душан, Зарија Петра Петар, Живанов Милоша Жива, Живановиќ-Швентнер Андрије Ката, Живојиновиќ Љубомира Васа;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Баби Јожефа Јожеф, Бајиќ-Водислављевиќ Милована Радмила, Белоледиќ Сретена Милорад, Димиќ Веселина Милан, Ђурђевиќ Николе Томислав, Француски Димитрија Милош, Гајиновиќ Петра Тодор, Гомирац Жарка Милорад, Каблар Глише Илија, Кујунџиќ Војислава, Андрија, Марковиќ Добривоја Душан, Марковиќ Павла Радослав, Миладиновиќ Љубомира Недељко, Момиќ Раде Марко, Мравовиќ Милоша др Олга, Николиќ Николе Радиша, Нотарош Мита Миливој, Тодоровиќ Милана Порферије, Вучковиќ Саве Часлав, Живановиќ-Поповиќ Светислава Љубица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арва Ференца Петар, Бабиќ Владимира Драгица, Бајин Душана Жива, Вањанин Петра Јанко, Бенин Јована Мирјана, Берар Миливоја Иван, Богишиќ Михајло Јосип, Бранкован-Рет Фрање Мација, Бранковиќ Јована Десанка, Бркљач Које Коста, Брунет Мирослава Катарина, Буљин Омера Милорад, Чикот Јаноша Јован, Ѓосиќ-Тодиќ Васа Јованка, Ѓуповиќ Спасоја Љубомир, Дакиќ Боре Живко, Дејанов Душана Богдан, Дејанов Паје Петар, Деспотов Милана Олга, Дмитривиќ Николе Неџа, Добокаи Матије Михајло, Дудиќ Јована Захарије, Ѓипало Јована Ѓура, Ѓуровиќ Ѓирак Мирко, Ѓабчиќ Јосипа Марко, Француски Јустина Страхиња, Харнош Ивана Андрија, Хорват Терезе Јожеф, Глумац Милана Стеван, Годочевиќ Лазара Душан, Гостовиќ Мане Бошко, Граѓански-Парчетиќ Вите Марина, Гушиќ Митра Светозар, Гвозденов Велимира Милица, Хес-Вукосављевиќ Витомира Загорка, Хибиќ Александра Рихард, Илиќ Адама Сичиша, Ивановиќ-Мркачиќ Боже Љубица, Јованов Младена Софија, Јовичиќ Славка Недељка, Јухас Јожефа Јанош;

Кањо Фабијана Стеван, Келиќ Јована Витомир, Кнежевиќ Мијата Антун, Кнежевиќ-Стојков Светозара Велинка, Крстиќ Богосава Драгутин, Крстиќ Милана Миливој, Ладичорбиќ Милана Милош, Лазаров Аркадије Сава, Лериќ-Васиќ Косте Гордана, Латински-Махо Јана Марија, Лоди Фрање Јелисавета, Лудошки Војислава Обрад, Лукиќ Богомира Томислав, Максимовиќ-Мариќ Томе Невена, Марчета Дмитра Милош, Маргариќ Александра Радивој, Маричиќ-Голушин Марка Смиља, Машиќ Симе Јован, Михајловиќ Душана Витомир, Миладиновиќ-Букиќ Мирка Росанда, Миленковиќ Марјана Бо-

жидар, Милојевић Радомира Димитрије, Милутиновић Петра Ђорђе, Младеновић Станимира Лазар;

Настип Живојина Бранко, Нешков Милорада Војислав, Павичевић-Момирски Жива Ружа, Пецељ Лазе Милева, Пејаков Живе Даница, Пинтер-Николетић Димитрија Видосава, Растовић Драгутина Душан, Секереш Иштвана Иштван, Симендић Самуила Миленко, Симић Благоја Коста, Симовић-Калапиш Петра Магдалена, Синђић Косте Љубица, Стан Викентија Јосиф, Станојев Младена Радослав, Стипанков Марка Живко, Стражмештер Вељка Веселин, Сутуровић Ремија Јага, Шешлија Милована Марко, Шљивовачки Косте Ђура, Трбовић Симеуна Милејко, Туркоња Николе Вера, Велђи Вендела Марија, Веленрајтер Павла Јулије, Вереш Петера Ђула, Весков Средоје Леонтије, Вучић Луке Јован, Зечевић Вуксана Милан, Златков Спасе Арса;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Барби Адама Емил, Барна Иштвана Иштван, Бебек Радослава Перо, Бољановић Душана Обрад, Бранков-Рапшковић Влајка Пелка, Бугарски Пере Жива, Цветковић Станислава Андрија, Чендић Средоје Петар, Ђорђевиќ Стојана Драгомир, Гетл Стевана Еде, Иваниш-Живковић Саве Дафина, Иветић Илије Стеван, Јосимовић Милана Живко, Јовановић Ставро Велибор, Јовичић-Стојшић Душана Анђелка, Кадић Сепана Бранко, Љубојевић Лазара Радивоје, Љуботина Душана Стојан, Мандић Раде Јово;

Николић Ђуле Ерне, Николић Милорада Светислав, Нинковић Гавра Милан, Обрадовић Тимотија Душан, Поповић-Стефановић Ненада Драгица Прелић Ђорђа Арсо, Путић Светозара Ђурица, Радусин Николе Душан, Силаћев Стевана Антун, Сјеран Мирка Милан, Томић Богољуба Љубисав, Угарковић Станише Владо, Вергаш Душана Ђуро, Вјештица Јована Душан, Вујовић Симе Вељко, Завишин Васе Живојин, Зорић Павла Драган, Зорић Спасе Раде.

Бр. 12

3 февруари 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ. НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воена пошта 2280, Белград

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

помлад водник: Жељко Андрије Жарко;

десетари: Парлић Предрага Љубиша, Петковић Сибина Миша;

разводници: Јордан Стојана Милан, Радуловић Милоша Марко;

војници: Брод Лазара Цветко, Буквић Никше Блаженко, Илић Страхиње Бранислав, Штукар Мате Драго, Жунић Никице Маријан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водници стажисти: Адамов Драгољуба Лазар, Љубојевић Богдана Слободан, Матић Драгослав Милутин, Пантовић Срећка Зоран;

десетари: Андрић Фране Иво, Антонић Мирка Чедо, Борац Виорела Корнел, Бошњаковић Стјепана Туњо, Ѓук Душана Милан, Фојс Еда Бранко, Јанес Фране Драгутин, Јанкович Ивана Павел, Крупић Сулејмана Зикрија, Ловић Касима Исмет, Луцић Јулијуса Славко, Лугоњић Мије Зденко, Марјановић Ивана Јосип, Марковић Јосипа Фране, Раковић Рада Ђуро, Шарац Шпире Никола Видић Јоже Бернанд, Вукчевић Дмитра Душан, Зоре Маријана Фране;

разводници: Бандало Ивана Миле, Чачија Петар Мирослав, Курсар Јосипа Бруно, Матушин Стјепана Иван, Сурла Ђуре Саво;

војници: Аничић Ивана Гордан, Братовчак Мирка Фране, Бучанин Радована Борислав, Булка Ивана Едо, Чалошевић Милана Вељко, Чикош Кароља Золтан, Дангалак Еђуфа Кеман, Дедић Мехе Вејсил, Делић Милана Недељко, Добриковић Душана Ђура, Бекић Живорада Милорад, Ђуровић Божина Милорад, Егић Микана Сретко, Фазлић Ирфана Ведад, Филиповић Богдана Миленко, Гачић Блаже Драго, Горбашлиев Васила Иван, Хаџић Мухамеда Теуфик, Хакаловић Сулејмана Шећо, Хоџић Мехмеда Мидхат, Игњатовић Живојина Миодраг, Јерковић Које Драго, Јуриновић Луце Стипе, Карина Ђуре Слободан, Краснићи Ахмеда Имер;

Љубеновић Никодија Раде, Макотер Фране Звонко, Мариновић Томислава Томислав, Марковић Александра Ненад, Матановић Мате Анђелко, Миљак Антуна Антон, Мујанић Салиха Сеад, Муро-век Франца Јожеф, Пантић Милоша Станоје, Пећанац Милана Милорад, Пеља Есада Есад, Перовић Радомира Иван, Питија Мила Богдан, Станојевић Радована Станоје, Теодинов Саве Јован, Тичевић Наила Резак, Трипуновић Љубиша, Весовић Воје Димитрије, Закић Миодрага Станиша, Жмук Мате Иван, Жнидарец Звонимира Даворин;

морнари: Дервишбеговић Хасана Сабит, Голац Звонка Владимир, Хертарић Фране Иван, Пачарић Чедомира Радомир, Спасић Ивана Жарко, Сретковић Сретка Славомир, Тисникар Фридрика Мирко, Жижак Марина Винко;

Од Воената пошта 5573, Скопје

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водници-стажисти: Адамовић Јожета Јоже, Цветковић Драгољуба Сава, Ђорђевић Василија Љубомир, Личина Хазира Фехим, Стојановски Андона Ристо, Стојковић Обрада Милија;

десетари: Аћимовић Десимира Миодраг, Андрић Обрада Жарко, Берец Беле Антал, Брчић Марије Јуре, Будаков Фериха Јахир, Буљан Алте Петар, Бундало Боже Милан, Цветковић Благоја Михаило,

Чакаревић Боровоја Драган, Давчик Стјепана Иван, Дојчиновски Ефте Димче, Драгојловић Љубише Драган, Џаја Мате Стипо, Ђорђевић Бранка Влашко, Ђуђановић Надељка Јово, Ђурковић Гојка Миленко, Фучек Фрање Бранко, Гмизић Бошка Ивица, Јеренко Андрије Данило, Јовановић Живомира Миодраг, Јовановић Јове Никола, Јухас Андрије Стева, Јушић Јосипа Иван, Кировски Тома Димитрије, Крковић Васе Стеван, Латинић Петра Ђуро, Лепчевић Боровоја Слободан, Лончаревић Јоце Јован, Максимовић Милорада Веселин, Месећ Мартина Винко, Михајловић Димче Војо, Милановић Милана Зоран, Миловановић Душана Милорад, Николић Мире Милорад, Николић Вукоја Милорад, Новак Рафаела Андреј, Нуџић Петра Драгиша;

Пантелић Драгослава Предраг, Павловић Уроша Добривоје, Пеца Јоже Душан, Пејак Јована Миланко, Пејић Мије Недељко, Петровић Стамена Ратибор, Позеб Карла Бранко, Првуловић Данила Љубиша, Рибач Ратка Петар, Рогановић Милоша Радоје, Савић Добросав Милосав, Савић Милорада Љубиша, Сеге Эрне Эрне, Спасојевић Славка Радомир, Сремац Душана Драго, Станојевић Живорада Милија, Стефановић Александра Видоје, Стојановски Драгана Злате, Шарац Хасиба Хусеин, Шеган Михајла Бранко, Томић Милоша Славољуб, Топаловић Милана Момчило, Топић Фрање Миливој, Тушек Мије Звонко, Васић Светозара Драган, Вежабовић Нураре Латиф, Видојевић Славомира Драгољуб, Војић Миодрага Предраг, Вучинић Милића Бранко, Вукосављевић Радивоја Миодраг, Вуковић Жарка Срећко, Здравковић Обрада Љубомир, Жежељ Николе Ђуро;

разводници: Атанасковић Ђуре Милорад, Берланда Анте Драган, Ђрстило Петра Иван, Будимировић Миодрага Војислав, Бух Јожефа Метод, Џотар Антона Егон, Џонлић Стипе Јаков, Ђукић Витомира Васо, Ђурски Трајана Љубе, Ђегрић Милосава Томислав, Ђбрић Хазима Фикрет, Илић Војидара Јован, Ивановић Јанка Стаменко, Ивановски Танса Благоје, Јанковић Радомира Милија, Јевремовић Данила Слободан, Јоџић Миодрага Зоран, Јоксимовић Мирка Драгољуб, Котуровић Василка Славомир, Ковач Ђорђа Славко, Манић Каменка Драгомир, Марчеља Давора Ратко, Марковић Милорада Жарко, Милетић Славка Драган, Миоч Станка Андрија, Мирена Ејупа Демаиљ, Митић Јована Момир;

Нађ Михаља Карољ, Њаради Ђуре Јаким, Опачак Јерка Перо, Петров Тодора Панче, Певец Владимира Лазар, Путар Ивана Стјепан, Рибич Абиба Мехмед, Софреновић Иве Крсто, Срака Драгутина Милан, Стајић Радислава Витомир, Стетановић Стојана Живота, Свицелић Живка Радован, Тајншек Франца Бранко, Томић Саве Петар, Варга Петра Тивадар, Веселић Александра Драгутић, Зломислић Креша Зденко;

војници: Арсић Александра Богомир, Бабакић Душана Матија, Бабић Драгутина Драган, Бабић Блажа Јосип, Бачар Франца Франц, Бајрами Аљима Харун, Басара Ђуре Петар, Басарић Манојла Станко, Башић Ремзе Кемал, Бонев Александра Симеон, Божинов Благоја Тодор, Бенчик Имре Имре, Блануша Милана Миле, Блажич Кароља Јоже, Богдан Шандора Јожеф, Богојевић Богоја Војислав, Бојовић Миљка Радослав, Бркић Сеада Фарук, Џанчаревић Миливоја Милан, Детељ Фрање Милан, Духовић Роке Владо, Дујић Стјепана Жељко, Дурлић Милутина Јанко, Дувњак Чedomира Бранислав, Џаферм Бељуља Хаки, Џидић Стојана Маринко, Ђорђевић Димитрија Драган, Ђорђевић Јована Слободан, Ђукај Хасана Камбер, Ђукановић Вогића Миодраг, Ђукић Предислава Радоица, Ђурђевић Милана Матија, Ђурић Чедо Влајко, Ђуровић Живорада Божидар;

Фудурић Марка Иван, Гајшек Винка Жељко, Грујичић Мирка Милојко, Хабљак Људевита Томо, Хевешевић Бега Салих, Хусић Хасана Вахид, Икановић Ибрахима Исмет, Илић Властимира Иван, Илић Добривоја Милан, Илијевић Сапде Добре, Јорданов Тодора Јордан, Јотановић Рајка Данило, Јотановић Жарка Миливоје, Јовановић Миодрага Радомир, Кадрић Сесе Рифет, Карел Јоже Вучко, Кастратовић Нучете Вуко, Каталенић Владимира Желимир, Кокот Јожефа Милан, Комазец Николе Сима, Кондић Момчила Винко, Кожљан Бастијана Дарко, Краиновић Боже Перо, Кукричак Данила Радивоје, Кукунешовски Димче Андон, Ласић Мате Славко, Лаштро Јозе Желимир, Лазаревски Душана Стојче, Лесјак Јожефа Павел, Лојар Едварда Јанез;

Мајсторовић Ђуре Младен, Маљковић Ђуре Милорад, Мандушић Блажа Јосо, Мариновић Денка Данило, Марковић Живоина Драгомир, Марунић Николе Душан, Матијевић Душана Вукашин, Месељевић Антуна Стјепан, Мешић Хасана Фадил, Мичановић Марјана Жељко, Михун Стјепана Орсон, Мијајловић Симона Слободан, Миленковић Драгољуба Јаблан, Милетић Живојина Илија, Миливојевић Драгише Љубиша, Милојевић Александра Милорад, Милошевић Радосава Миливоје, Миљевић Ненка Миле, Миљковић Мирка Родољуб, Митковић Радосава Милорад, Мочник Станислава Аугуштин, Морато Хенрика Звездан, Марина Ибраина Мурат, Муратовић Алије Мехо, Недељковић Мирче Милан, Недељковић Николе Крста, Немец Јосипа Андрија, Николов Гвоздена Петар, Нусти Стевана Јосип Османовић Атифа Етхем, Панић Петра Предраг, Пантић Млађена Радивоје, Павћевић Милорада Драган, Павлашевић Вучића Рајко, Павловић Животе Алекса, Пекарић Раме Осман, Пештерец Михајла Обрад, Пешут Бранка Милан, Петрич Јанеза Јанез, Петровић Ђорђа Милан, Петровић Драгољуба Миодраг, Петровић Животе Славан, Плешић Јожефа Јожеф, Предовић Милана Раде, Прибичевић Мирка Милутин, Пуж Антона Антон;

Радивојевић Крсте Станимир, Радоњић Голубана Мирољуб, Радосављевић Љубивоја Предраг, Радовановић Миливоја Љубиша, Радулашки Бранислава Јован, Ралевић Милоње Милан, Ранђеловић Боровоја Драган, Ратковић Богољуба Недељко, Репас Макса Макс, Репник Розалина Франц, Ристанић Драге Милан, Рукавина Мије Ђуро, Сакач Вјекослава Марко, Саламовски Николе Јоне, Савић Слободана Предраг, Савић Милојка Видосав, Савковић Јове Момчило, Симанић Маринка Саво, Смајловић Ахмета Нисвет, Софтић Бајре Садик, Спасојевић Бранислава Љубомир, Стаменков Јована Војо, Станиша Станка Станислав, Станковић Војислава Станко, Сташевић Станише Југослав, Степановић Михајла Мирослав, Стоисављевић Николе Мирко, Стојков Стојана Серафим;

Шалић Ивана Илија, Шантић Николе Иван, Шапић Роке Стипе, Шарко Славка Валент, Шимић Јуре Мато, Шимуновић Љубе Петар, Шитовац Цветков Јован, Шмит Јожефа Силвестер, Шмитран Јове Миле, Томашевић Светислава Сава, Томић Маринка Марко, Трајков Стојана Борис, Трајков Ђорђе Илија, Урошевић Миленка Мирољуб, Ваљан Фабијана Марко, Веселак Алојза Славко, Вирај Карла Драго, Вратарић Ивана Жељко, Вручичић Петра Драго, Вујић Рада Недељко, Вукасовић Петра Миодраг, Вулетић Живка Рајко, Зеленка Стипана Стипан, Златовић Вељка Бранко, Злок Јожефа Јано, Звиздало Живка Милутин, Жилавац Штефана Франц, Жишт Флоријана Мирко, Житко Луке Едо, Живковић Маријана Адам, Жмак Блаж Марјан;

морнар: Шаин Милана Слободан;

Од Воената пошта 7250, Загреб

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водник-стажист: Лончаревиќ Антуна Дарко;
десетари: Милаковиќ Добросав Михајло, Писанец Штефана Љубослав;

разводници: Банковиќ Максима Бранко, Миличиќ Миладина Стево, Радомир Данила Милан;

војници: Булатовиќ Душана Божидар, Гудало Ристе Мимо, Марковиќ Драгутина Чедомир, Нешовиќ Радослава Малиша, Пељто Тамиле Екрем, Разборшек Алојза Маријан, Ређепи Шефкије Сали, Сланић Александра Леон;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

водници — стажисти: Лукиќ Милутина Радоје, Попов Бранислава Владимир;

десетари: Адамовиќ Лазара Бранко, Агбаба Стеве Милош, Арсенијевиќ Милана Зоран, Атанасовски Ламбе Тихомир, Бандиќ Станка Срећко, Белиќ Љубише Мирко, Биланац Симе Димитрије, Блажиќ Радисава Предраг, Брајковиќ Никола Јосип, Телап Младена Свостозар, Делиќ Станка Ђорђе, Дуганхоиќ Реске Ибрахим, Ђоковиќ Љубе Милорад, Ђорђевиќ Драгослава Србо, Ђуровиќ Градимира Милан, Филиповиќ Миломира Славолуб, Гајски Мије Владо, Георгијев Љубомира Драган, Гудулиќ Милисав Радисав, Исаиловиќ Драгомира Миле, Качевска Митра Никола, Кардиспахиќ Алије Шериф, Карчаш Иштвана Ђура, Којадиновиќ Стеве Илија, Крстиќ Ристе Миодраг, Куртишиќ Ајста Ђазим, Лабиљан Ђулија Марио, Лазовиќ Митра Ђорђе, Лукиќ Животе Предраг, Лужанин Драгутина Слободан;

Манојлов Рангела Никола, Марковиќ Милорада Радивоје, Матулин Терезије Љубомир, Михановиќ Јакова Јосип, Милановиќ Драгутина Драган, Миленковиќ Радивоја Мирољуб, Мрђа Душана Маринко, Ношиќ Фране Зденко, Нововиќ Мирка Данило, Павловиќ Милисав Мирољуб, Петровиќ Богдана Александар, Поповиќ Николе Михајло, Посавец Драгутина Златко, Ресман Јакоба Јоже, Ристовски Стојчета Милан, Стаматовски Косте Тасе, Станојевиќ Станојка Драги, Стевиќ Момчила Слободан, Стојадиновиќ Милисав Томислав, Стојменовиќ Александра Зоран, Ступар Пере Милан, Шовљански Рајка Вујица, Шубиќ Мирка Мирко, Шуљагиќ Младена Драган, Тишма Ђуре Миле, Тркуља Јанка Јован, Васиќ Момчила Љубиша, Вуковиќ Боже Иван;

разводници: Дервишевиќ Томислава Благоје, Чогурвиќ Павиша Слободан, Костиќ Петра Мирко, Лоборец Фране Валент, Мандиќ Боровоја Славолуб, Мартиновиќ Бранка Владо, Пејчиќ Милана Векослав, Петриќ Радиса Драган, Ракиќ Добривоја Зоран, Срђановиќ Јуке Филип, Торлаковиќ Косте Војимир;

војници: Агатиќ Алте Мартин, Арифи Смаила Сабедин, Бабиниќ Винченца Роман, Барцелај Вона Никола, Боројевиќ Стеве Јован, Борош Томаша Карол, Божиќ Ивана Велко, Бркиќ Мирка Ратибор, Џенуљанин Исмама Редеп, Ђериман Душана Мирослав, Дева Сејфулаха Фитим, Динчиќ Михајла Драгослав, Диниќ Нићифора Миодраг, Дивјак Франца

Франц, Ђермановиќ Видоја Зоран, Ђорђевиќ Миодрага Добривоје, Ђорђевиќ Живорада Миодраг, Ђорђевиќ Љубомира Стојанча, Ђуриќ Васе Слободан, Елспер Звоне Марко, Ферлин Антона Миљенко, Франетиќ Марка Иван, Геџи Милана Иван, Горјуп Алојза Бранко, Готлиб Јаноша Андраш, Хаиковиќ Раме Хузеир, Хоџиќ Ахмета Хусеин, Ибровиќ Бајре Фехим, Иштиновиќ Богдана Никола, Јаневски Стојанче Славекко, Јанковиќ Градимира Боровоје, Јанковиќ Милутина Славница, Јеверица Томислава Павле, Јевтиќ Трифка Боровоје, Јевтиќ Велибора Миливоје, Јоџиќ Божидара Мило, Јовановиќ Радомира Милија, Јовановиќ Боровоја Пстар, Јусуфи Ђељадина Авди;

Кајари Андраша Карољ, Кантор Марка Лазар, Карајовиќ Мирослава Југослав, Коџиќ Крсте Љубиша, Ковач Луке Милан, Ковач Стевана Ференц, Крстиќ Драгољуба Зоран, Кунце Фране Фране, Ладика Фране Мијо, Лековиќ Миленка Раденко, Лесјак Рајмонда Рајко, Лукиќ Ивана Обрад, Марковиќ Милуна Миљко, Матејиќ Зафира Драгиша, Матић Војислава Миленко, Михек Мирослава Мирослав, Микиќ Светомира Предраг, Милидиновиќ Драгише Живослав, Миленковиќ Вукашина Божидар, Милетиќ Бранка Драган, Милосављевиќ Светислава Радованче, Милосављевиќ Драгутина Витомир, Милошевиќ Божидара Момчило, Милошевиќ Војка Саво, Милошевиќ Војка Саво, Милошевиќ Витомира Тихомир, Милошевиќ Витомира Зоран, Миљановиќ Миломира Миомир, Милиќ Љубише Славолуб, Мирковиќ Миленка Миладин, Младеновиќ Павла Драган, Најжер Стапка Драго, Николиќ Лазара Зоран, Обреновиќ Стевана Драгослав, Окорн Јанеза Јанез, Париповиќ Трифуна Драган, Павловиќ Радосава Зоран, Пешиќ Милиша Милерад, Петровиќ Здравка Златимир, Пинтариќ Јанеза Јанез, Пипан Јосипа Јосип, Плавшиќ Милоша Богдан, Поповиќ Мирослава Радомир, Прце Петра Томислав, Прпиќ Миле Јурај;

Радовановиќ Ристе Миливоје, Радуловиќ Миодрага Радомир, Ристовиќ Милована Радивоје, Рогач Крсте Лука, Рогич Крстена Мирко, Романдиќ Ђурђа Љубинко, Рожајац Јусуфа Хајрудин, Рудари Садрије Шабан, Смодиш Јоже Јоже, Станисављевиќ Светислава Александар, Стаменковиќ Трифуна Милутин, Станковиќ Митра Радоман, Станојевиќ Велимира Љубиша, Стантиќ Ивана Блашко, Стефановиќ Добривоја Мирко, Стоичевиќ Бранислава Живоград, Стојановиќ Милинка Милан, Стругаревиќ Душана Томислав, Шефи Еми Осман, Шеховиќ Дервиша Салих, Шилиќ Смаила Абдулах, Шкет Августа Јанез, Тодоровиќ Милана Драган, Тратњак Штефана Штефан, Триниќ Мирка Мирко, Вежаб Салема Енвер, Величовски Апостола Владимир, Видиќ Јоже Богдан, Витковиќ Крсте Антун, Виторовиќ Миодрага Драгослав, Вукмир Ненада Славко, Вуковиќ Фране Фране, Вуксановиќ Мирослава Никола, Зариќ Јездимира Александар, Зеџири Зеџирита-Шенуси, Зекиќ Петра Милан, Зекиќ Богдана Павле, Живковиќ Милорада Бранислав;

Од Воената пошта 3945 Сараево

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

водници стажисти: Барич Илтије Иљко, Ицковиќ Јосипа Зоран, Мешановиќ Сакиба Хајрудин, Ружела Карла Здравко;

десетари: Илиќ Илије Светозар, Исмаили Хасана Сељадин, Ковиловски Ивана Дано, Милинковиќ Томислава Радиќ, Пантиќ Миодрага Слободан;

разводник: Станић Мате Зоран;
војници: Фенус Јакова Владо, Куртић Обрена Радомир, Луковић Радојка Чедомир, Новак Бојана Бојан, Новковић Боривоја Новица;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

волник-стажист: Ђикић Османа Русомир;

десетари: Баћура Драгутина Ђанко, Бавчић Ђеда Ибрица, Бићо Адема Рашид, Ђоњиќ Лубе Стјепан, Ђесотовић Предрага Недељко, Јанеши Ђеослава Ђенад, Кељсони Лајче Лајчо Мајсторовић Симе Радомир, Милићевић Ранка Павле, Милошевић Николе Живорад Николић Милогана Јован, Петровић Мирослава Драган, Протић Раде Драгутин, Ранковић Радисава Љубивоје, Ружиќић Драгослава Марко, Слипац Јозе Ивица, Стевић Драгана Раленко, Шоботовић Момчила Предраг, Тинић Стјепана Степан, Видић Миливоја Младен, Влашек Ђуре Степан, Зеленика Џвигана Мирослав, Живковић Младена Зоран;

разводници: Антонић Мирка Радивој, Јовановић Славомира Зоран, Лукач Мирка Драган Марковић Милана Милорад, Трајковић Андреја Живко, Вукмановић Ђуре Претраг;

војници: Арсеновић Ђорѓа Милета, Чанѓаревић Марка Мија, Ђећез Пере Душан, Ђевиќовић Томислава Светозар, Ђелић Ѓалила Фарук, Ѓериќа Ибрахима Ђенад, Јанковић Славољуба Ѓобрица, Јуриќа Јосипа Ѓожидар, Јусић Ѓеѓања Хусеин, Котар Јожефа Јожек, Куман Николе Ѓоѓо, Леќић Ѓорѓа Драган, Миросавић Светозара Драган, Мулеј Јожефа Јоже, Недељковић Драгутина Ѓубовиќ, Пејчиќ Томислава Војислав, Перић Фране Мато, Петковић Милана Новица, Петриќ Иван Иван Свбић Мирка Радивој, Шеремет Мухамеда Зајим, Васић Бранислава Драгољуб, Жабкар Златка Леополд;

ОД Сојузниот секретаријат за народна одбрана

— за постигнати успеси во работата за напредокот на земјата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

војник: Ашковић Властимира Милан;

— за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетар: Ѓимитријевић Ѓобросава Часлав;

војници: Ѓорѓан Мартина Мартин, Расинец Марка Иван, Варга Карета Милан;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Анѓелић Ѓоѓе Ѓупко, Ѓошковић Сретена Миодраг, Ѓеѓић Марка Илија, Ѓонда Николе Роберто, Ѓоруп Јосипа Франѓо, Хренек Јураја Звон-

ко, Хуѓади Рудолфа Марјан, Јурчевић Карла Никола, Кудрић Ѓодосија Ѓтободан, Малиновић Иве Раде, Марчек Јосипа Иван, Марић Ѓошќа Ѓуро, Марјановић Ѓогосава Ѓлободан, Мехичевић Ибре Заим, Милић Слава Милорад, Пранчевић Ивана Згољимир, Радичић Милована Симо, Релић Мила Петар, Шаќиновић Ѓате Шериф, Унѓалин Јове Раде, Зисовски Крете Владо,

војници: Ѓиберчић Владе Ѓеѓо, Ѓојковић Живко Миодраг, Ѓосиќић Мирка Ѓенад, Ѓуквић Омара Муро, Ѓурковић Душана Рачица, Драговић Светомира Ѓеѓељуб Дуѓић Александар Светислав, Ѓалић Иван Иван, Хуѓиќ Лаѓица Золтан, Илиќић Ѓелѓе Ѓлавако, Јаковљевић Ѓисаѓоја Драган, Једретић Милана Милорад, Катез Милана Дуѓиќо, Ковач Рача Раде, Кужетин Милана Зоран, Кудић Шахима Ризах, Лаѓаревић Светислава Аѓа;

Марковић Мила Ѓоѓо, Мехић Ибрахима Рамиз, Микановић Милорада Дуѓо, Милџић Војислава Ѓеѓо, Ренас Ѓилипа Ѓуди Стаменковић Миодрага Ѓлободан, Станиќић Војина Златомир Шевић Живковиќ Ѓранко, Томић Стјепана Марко, Вејзовић Зоица Салиќ, Ѓалимировић Александар Раленко, Ѓеѓаќовић Алексе Владо, Видић Милана Томаж, Видерковић Ѓмитра Ѓеѓоје Ѓикало, Хаѓиба Салиќ, Заќрајшек Јоѓета Матјаш, Зенобин Шуѓура Реѓиќ.

Бр. 13
7 фебруари 1975 година
Ѓеоѓраѓ

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Ѓито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врс основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— по повод триесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги во објавувањето на сојузните прописи и другите акти од надлежноста на органите на федерацијата и за придонес за развивањето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Новинска установа Службен лист на СФРЈ;

Од СР Ѓоспа и Херцеговина

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Перговић Ивана Миле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бркиќ Махмута Исмет, Дмитривиќ Михајила Мирко, Вујовиќ Рајка Владо, Вукоје Илије Вожо, Зорановиќ Владимира Радослав;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Капициќ Абида Ејуб, Маџановиќ Остоје Милан, Живковиќ Живка Стево;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Давидовиќ Николе Бранго;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авдибеговиќ Аге Хазим;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Радуновиќ Стева Симо, Вукчевиќ Михаила Илија;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чарапиќ Милића Милисав, Ђуришиќ Филипа Милутин, Ковачевиќ-Шпадијер Луке Љубица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Ђуровиќ Риста Радосав, Мијатовиќ Јовача Никола, Станишиќ Сава Видосава, Вујотиќ Марка Лука, Вуковиќ-Спасојевиќ Митоса Кристина;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Асановиќ-Бијелиќ Јелена, Вукићевиќ Петра Мирко;

Од СР Хрватска

— за извонредни остварувања во областа на ликовна уметност и за истакнат придонес на Југословенската култура

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Хегедушиќ Ловре Крето;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Златић Јосипа Дина;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Чачић Дује Милан, Митић Ђуре Драган, Влахов Фране Мило;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Амижиќ Јуре Никола, Брозина Луке Никола, Бушљета Шиме Анте, Јуричев Шиме Милан, Новаковиќ Раде Бранко, Обрадовиќ Луке Јован, Рихтман Звоне, Стамболија Стојана Сава, Вимпулшек Властимира др Жарко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Аполонио Виргилиа Александар, Барановиќ Николе Вице, Демарин Антона Јосип, Гргурић Јосипа Антун, Именшек Фране др Богумил, Југ Фране Габријел, Кеко Мате Звонимир, Кмезић Гецо Бранко, Кошта Јуре Јосип, Лучев Анте Анте, Микуландра Јерко др Никола, Мотика Мартина Иван, Пејновиќ Ивана Ђуро, Продановиќ Николе Милан, Прван Мате др Љубо, Радаковиќ Петра Бранко, Рихтар Мије др Петар, Сенековиќ Јелена Стјепан, Трбојевиќ Раде Мане, Вајић Јосипа др Ернест, Zuccon Grge Bogumil;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Еагло Боже Петар, Буљарић Томе Игњатије, Чрња Антона Анте, Чулибџиќ Цанка Михајло, Хуснак Божидера Петар, Јеричић Ђуре Богдан, Коларовиќ Маријана Драган, Ловрић Драгића Гојко, Мандић Јаксва Спасојер, Милојевиќ Николе Младен, Миќин Јосе Срећко, Павелић Винка Павле, Радословиќ Марка Петар, Реџа Влажа Фране, Станић Богдана Владо, Шкарица Шиме Шиме, Шкаричиќ Шимуна Вељко, Шпирић-Стипаничев Марка Антица, Шпирић Јосипа Никола, Таталовиќ Миле

Мирко, Урлић Фауста Даворка, Узур Николе Стево, Виленица Марко Миле;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Berlenghi Valentina Srećko, Бунчић Николе Миљкан, Дмитријевић Милутина др Душан, Крижанић Велимира др Златко;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бунчић Николе Миљкан;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Бунчић Николе Миљкан;

Од СР Словенија

— за особени заслуги на полето на информативната дејност и за придонес на развојот на словенечкото новинарство, а по повод дваесет и петгодишнината од излегувањето

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Долњски лист, Ново Место;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Павлин Игнаца Ана, Север Франца Франц;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Кири Јожета Рајко, Опека Јанеза Марија;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Мајдич Јулиј Иво, Мољк Антона др Антон, Шмон Јанка Франц;

Од САН Косово

— по повод триесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги на полето на издавачката и графичката дејност во Покровската, со што е сторен значаен придонес за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Новинско издавачко и графичко претпријатие „Рилинджа“, Приштина;

— по повод триесетгодишнината на работата, а за особени заслуги на полето на информирањето, културно-образовното и музичкото создавање и за придонес за ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радио Приштина, Приштина;

Од САН Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Секулић Стевана Петар;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Главашки-Миковић Грује Марија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Белић Саве Владислав, Петрић Бруна др Бранко, Поповић Феодора др Реџа, Шарчевић Милована Радисав, Тишма Цветка Иван, Ухларик Јосипа Стеван;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божић Јована Ненад, Будаков Душана Милутина, Дридарски Уроша др Коста, Груловић Милана Здравко, Јовић Андрије Војислав, Ковачев Раде Јован, Салунлић-Матић Јована Миријана, Шево Јована Милан, Весовић-Цигурски Тиме Катица, Жунац Јанка др Јанко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Весселиновић Владислава Милан;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Петровић Ивана Емил.

Бр 15
7 февруари 1975 година
Белград

Претседателот
на Република,
Јосип Броз Тито, с р

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод десетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значаје за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Титови рудници „Крека—Бановићи“, Тузла;

— за особени придонеси во развивањето на литературата за деца и за постигнати успеси во културно-просветното издигање на младите во духот на идеите на братството и единството

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Библиотека „Ластавица“ Издавачко претпријатие „Веселин Маслеша“, Сараево;

— по повод педесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечките животи, општествениот и личен имот, со што е сторен значаен придонес за социјалистичката заедница

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Индустриско доброволно противпожарно друштво на рафинеријата на нафта — Босански Брод;

Од СР Хрватска

— по повод стодаесет и петгодишнината на работата, а за особени заслуги во стручното образование на поморските кадри и за значаен придонес за развитокот на нашата морнарица и поморското стопанство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Поморскиот школски центар, Бакар;

— за особени заслуги во спречувањето на детските болести и за придонес во развивањето на педијатрија и за здравствената заштита на граѓаните, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Детска болница „Кантрида“, Ријека;

— по повод осумдесет и петгодишнината на работата, а за особени заслуги и постигнати успеси во развинувањето на културно-забавниот живот во својата средина

Хрватско културно-уметничко друштво „Лисинак“, Нишине;

— по повод 250-годишнината од постоењето, а за особени заслуги и успеси во општествено-образовните и просветните истражувања за квалитетни членови на општеството и за придонеси за играњето на просветата и културата

Семејното училиште „Мрето Пале, Хумбарацко; Основното училиште — Сегинце,

— за дветгодишната работа и за особени заслуги и успеси во општествено-образовните и просветните истражувања за квалитетни членови на општеството и за придонеси за ширењето на просветата и културата

Основно училиште „25 септември“, Радобој;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значаје за изградбата на правниот систем и за придонеси за развитокот на социјалистичките општествени односи

Сојуз на друштвата на правниците на Хрватска, Загреб,

— по повод шесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во развивањето на веслачкиот спорт и за значајни успеси на спортските натпревари во земјата и во странство

Веслачки клуб „Гусар“, Сплит;

— за особени заслуги и постигнати успеси во културно-просветното дејствување и за ширење и развивање на братството и единството меѓу нашите народи и народности, а по повод дваесет и петгодишнината од основањето и работата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Сојуз на Унгарците на Социјалистичка Република Хрватска, Осиек;

— за особени заслуги и успеси во музичкото и културно-забавното дејствување во духот на идеите на братството и единството меѓу нашите народи и народности

„Водичка гласба“, Водице;

— за заслуги во развивањето на правната наука, во поврзувањето на правната теорија и практика и за придонеси за изградбата на правниот и политичкиот систем

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Списание „Наша законитост“, Загреб;

— по повод четириесетгодишнината на работата, а за заслуги во развивањето на културно-забавниот живот во својата средина и за негувањето на игрите и песните на југословенските народи

Огранок „Селачка слога“, Прелог;

— по повод педесет и петгодишнината на работата, а за заслуги и постигнати успеси во развивањето на спортот и физичката култура во својата средина

Спортско друштво „Подравина“, Лудбрег;

— за заслуги и постигнати успеси во развивањето на спортот и физичката култура во својата средина, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

Спортско друштво „Металац“, Шибеник;

Од СР Словенија

— за заслуги во ширењето на просветата и културата и за успеси постигнати на полето на музичкото образование на младите, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Гласбена школа „Франц Штурм“, Љубљана;

— по повод осумдесетгодишнината од постоењето и работата, а за заслуги во развивањето на музичката култура и негувањето на хорското пеење

Мошки певски збор, Готвеле;

— по повод шеесетгодишнината на животот, а за извонредни заслуги во борбата за слобода и независност на нашата земја, за изградбата на социјализмот и за развивањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Вратуша Антона др Антон;

Од СР Србија

— по повод четириесетгодишнината од излегувањето, а за особени заслуги на полето на информативната дејност и за значаен придонес за афирмацијата на прогресивната мисла и развојот на социјалистичкото новинарство

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Неделен информативен весник (НИН), Белград;

— за особени заслуги во работата од значење за ширењето на театарската култура и за придонес за развивањето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Народно позориште, Лесковац;

— за особени заслуги и успеси во омасовувањето на ракометот и за придонес за развојот на југословенскиот спорт и физичката култура

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ракометен сојуз на Србија, Белград;

— за особени заслуги на полето на информативната и графичката дејност и за придонес за развивањето на братството и единството меѓу нашите народи и народности, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Новинска установа „Братство“, Ниш;

— за особени заслуги во информирањето и за движувањето на општествената активност на граѓаните, со што е сторен значаен придонес за социјалистичкиот развојот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Неделен весник „Наша реч“, Лесковац;

Од С А П Војводина

— по повод дваесетгодишнината од постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Индустриски комбинат, Бачка Паланка.

Бр .16

14 февруари 1975 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алиџ Симе Милан, Бабиџ Хасана Рамо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Кариџ Беџира Мехмед, Ковачиџ Ахмета Хамдо, Шегетало Мехмеда Алија, Тахировиџ-Делиџ Зулфе Хамида;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баљић Дервиша Омер, Беговић Ибре Мехмед, Будим Захира Салко, Црногорац Милана Дечан, Нолаковић Мурата Зајко, Ѓосић Салке Мехмед, Хамза Ѓамила Енес, Хелбет Алије Мумин, Кнежевић Мате Мато, Ковачевић Пере Марко, Митровић Миливоја Сретен, Раич Станка др Милош, Ристић Илије Никола, Ризвић Мустафе Мустафа, Соче Стојана Ивица, Шашић Хусе Рифат, Ширић Бећира Мугдим, Шљамо Ахмета Салих, Владић Филипа Мио, Зебић Османа Бећир, Зебић Ибре Салих;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бехрем Салка Бећир, Грачић Мехе Мухамед;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Буква-Муратовић Халила Хајрија, Хациомеровић Заима Хасо, Клипо Османа Смајо, Лочан Николе Јозо, Розић Мате Иван, Шљамо Ахмета Алија, Зебић Мушана Исмет.

Бр. 19
14 февруари 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод триесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Неделен илустриран весник „Фронт“.

Бр. 20
17 февруари 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Перу

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Gabriel Garcia Pike, прв секретар на Амбасадата на Република Перу во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 29
4 март 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Давидовић Саве Јагош, Ивановић Ива Дара, Ивановић-Перовић Милуна Јока, Јовановић-Павличић Маша, Јовановић Милована Мићо, Милић Мила Никола, Петровић Рашка Радивоје, Радуловић Марка Пуниша, Раичевић Илије Спасо, Ускоковић Ђурише Саво, Вулеић Марка Томо;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ѓимовић Илије Ђорђија, Асановић Стане Томо, Беновић Шаба Ељез, Белојевић Богдана Милисав, Бошковић Мијата Милица, Челебић Лазара

Ћина, Ћетковић Благота Ђорђевић, Дедић Бошка Иконија, Дедић Гојка Никола, Дракић Јефта Душан, Фрључкић Тахира Селим, Гатолини-Чубриловић Јакова Ивка, Иковић Лакића Раде, Ивановић Милована Михаило, Ивановић Николе Миљан, Јокановић Милоша Пуниша, Јокановић Луке Радомир, Каваја Јована Новица, Кажич Блаже Крсто, Ковачевић Илије Петар, Ковачевић-Људимировић Сретена Смиља Кустудић Ива Рако;

Лопичић Лабуда Димитрије, Љуљуровић Љуце Ђоко, Марашевић Деде Мараш, Маровић-Радовић Василије Јелена, Мирановић-Крстовић Андрије Даринка Обреновић-Ђурић Ружица, Перовић Милутина Ристо, Поповић Радоша Јагош, Поповић-Радовић Веље Милка, Радевић Михаила Вождар, Радовић Петра Ђуро Радуловић-Ђаковић Петра Вукосава, Радусиновић Стевана Ковиљка, Радусиновић Тодора Симон Раичевић Јована Ђорђевић, Раичевић Илије Захарије, Секуловић Насе Рајко, Соколовић Рајина Радомир, Станишић Саве Никола, Шћепановић Обрада Лакић, Вујачић-Књегинић Петра Јела, Вујовић Марка Никола;

— за покажана лична храброст во ширењето на службената должност

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Шуњеварић Саве Томо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Белојевић Николе Милован, Бошковић Тиодора Вучета, Ћетковић-Киња Ђуре Петар, Дедић Драгише Радослав, Дрешевић Дема Ибрахим, Ђурановић Томе Петар, Костић Владимира Бранко, Мартиновић Јока Наталија, Пејовић Ђоке Марко, Прља Раке Јован, Шоћ Шако Борислав, Вучинић Митра Дара, Вујосевић Андрије Јован;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Илић-Драмнић Радисава Новка, Пајевић Алексе Илија, Павићевић Видака Милка, Пејановић Јове Даница, Раичковић Саве Жива, Вукчевић Митра Драган;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дамјановић Вукота Јордан, Џафић Беџира Шаџир Ивановић Пере Данило, Јаковљевић Анте Мирослав, Кандић Петра Јован, Лаковић Андрије Војислав, Павићевић Крсте Светозар, Павличкић Милије Томаш, Радуловић Ђорђевић Милисав, Радуловић Радоја Бранислав, Смоловић Арсеније Раденко, Шћекић Радована Мирко, Шћекић Вује Светозар,

Шпадијер Крсте Марко Угрин Јерка Антун, Војиновић Василије Перко, Војиновић Шпире Вукота, Вујосевић Радосава Ратко, Вукићевић Зеков Милић;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Беџирбашић Хуре Абдулах, Белада Блаже Вељко, Вујовић-Миличковић Јована Висера, Ичевић-Кековић Радована Босилка, Вулатовић Ђуре Тодор, Ђосовић Мирка Богдан, Драшковић Спасоја Драгутин, Ђуришић Саве Александар, Илић Петра Рајко, Јанковић Андрије Блажо, Јанковић Ђорђа Томислав Калужеровић Ђоке Милисав, Ковачевић Јована Ђорђевић, Марковић Митра Вељко, Мугоша Андрије Слободан, Мухадиновић Бошка Јован, Обрадовић Тодора Миливоје, Перуновић Новака Војислав, Ракочевић Мате Војислав, Ражњатовић Стеве Бранислав, Шћепановић Богдана Алекса, Зарубица Драге Василије;

Од СР Србија

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Гајић Матеје Живомир;

Од СРП Војводина

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Савин Димитрије Драгољуб.

Бр. 30
10 март 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Брез Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
638. Наредба за определување на инвестиционите објекти и опремата за чија изградба, односно набавка и изработка нема да се обезбедува плаќање — — — — —	1177
639. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Quick“ — — — — —	1177
640. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата „Алоџије Степинац“ — — — — —	1177
641. Правилник за условите и постапката за давање станови на користење и заеми за прибавување станови на уживатели на воени пензии — — — — —	1177
Одликувања — — — — —	1189

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ Белград Јована Ристиќа 1 Пошт. факс 226
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр 1 —
Печати: Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр 17